

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Денот на осигурување – 1 ноември и одобрување средства број 02-5341/2 од 21.9.2020 година, Агенцијата за супервизија на осигурување, Република Северна Македонија објавува

КОНКУРС

за ученици од основното и средното образование по повод Денот на осигурување – 1 ноември

- *Тема и услови на конкурсот за учениците од основното образование*

Учениците од основното образование, од 1 до 5 одделение може да испратат ликовна творба на зададена тема:

Ликовна творба - "Осигурувањето како заштита на мојата иднина"

Учениците од основното образование, од 6 до 9 одделение може да испратат литературна творба на зададена тема:

Литературна творба - "Полисата за осигурување е моја инвестиција"

За избраните најдобри творби на учениците од основно образование ќе им бидат доделени вкупно 6 награди, и тоа:

- 3 награди за најдобра ликовна творба – цртеж/дигитален цртеж за учениците од 1 до 5 одделение;
- 3 награди за најдобра литературна творба – песна за учениците од 6 до 9 одделение;

На учениците чишто творби се наградени ќе им биде доделена парична награда во износ од 3.000,00 денари за најдобра литературна и ликовна творба, со депонирање на паричната награда во банка по нивен избор.

- *Тема и услови на конкурсот за учениците од средно образование*

Учениците од средното образование може да учествуваат на конкурсот со испраќање на литературна творба – расказ/есеј на зададена тема:

„Животот е полн со изненадувања, осигурувањето е моја финансиска безбедност и заштита “

Расказот/Есејот треба да има најмногу 1.800 зборови со содржина за личен став кон улогата на осигурувањето, со осврт на прашања како: познавањето на младите за тоа што значи осигурувањето, начинот на купување на осигурување и поседување на полиса за осигурување, размислување во однос на потребата за финансиска писменост и едукација, улогата на осигурувањето во справувањето со ризици, улогата на осигурувањето во економијата, однесувањето на младата популација и семејните навики кон осигурувањето, и други аспекти.

За избраните најдобри творби на учениците од средното образование ќе им бидат доделени вкупно 3 награди за најдобар расказ/есеј.

На учениците чишто творби се наградени, ќе им биде доделена парична награда во износ од 6.000,00 денари со депонирање на паричната награда во банка по нивен избор.

Заеднички услови коишто важат за учениците од основното и средното образование:

Крајниот рок за доставување на творбите е 20 октомври 2020 година.

Ве молиме потпишете ги Вашите творби, со тоа што задолжително треба да се наведат следните податоци:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Име и презиме на ученикот,- Назив на училиштето каде што ученикот посетува настава (одделение / година / општина / село / град),- Име и презиме на родителот / старателот со адреса на живеење, и- Телефон за контакт на родителот / старателот / наставникот / професорот. |
|--|

Начин на достава на творбите:

Сите творби (цртеж, песна, расказ/есеј) може да се достават директно во Архивата на Агенцијата за супервизија на осигурување или преку пошта. Литературните творби (песна, расказ/есеј), како и ликовната творба (исклучиво цртеж изработен на дигитален уред) може да се достават по електронски пат на следнава електронска адреса: contact@aso.mk

Адреса за достава преку пошта со назнака:

„За конкурс по повод Денот на осигурување – 1 ноември“
Агенција за супервизија на осигурување
Ул. Македонија бр.25 , Палата Лазар Поп Трајков, кат 5, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

Пристигнатите творби ќе ги разгледува и оценува стручна Комисија за избор на најдобра ликовна творба – цртеж, најдобра литературна творба - песна за учениците од основното образование и најдобра литературна творба – расказ/есеј, за учениците од средно образование.

Списокот на нагадените ученици ќе биде објавен најдоцна до 31 октомври, 2020 година, на интернет-страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk и www.edukacija.aso.mk

За подетални информации Ве молиме обратете се на електронската пошта на Агенција за супервизија на осигурување contact@aso.mk